

Образец на Барање за пристап до лични податоци

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- вработен/а ☐
 апликант за вработување ☐
 надворешен соработник ☐
 купувач ☐
 член на програмата за лојалност ☐
 друга категорија на субјект на лични податоци ☐ наведете ја категоријата
 (Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

3. Опис на барањето за пристап до лични податоци

Согласно член 19 од ЗЗЛП¹, барам од SPORT VISION да ме информира за следново

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☒)

☐ Дали SPORT VISION врши обработка на моите лични податоци?
☐ Кои се целите на обработката на моите лични податоци?
☐ Кои категории на лични податоци ги обработува SPORT VISION за мене?
☐ Дали и на кои корисници или категориите на корисници им се откриваат моите лични податоци?
☐ Во кој рок се чуваат моите лични податоци?
☐ Кои се изворите од кои се собираат овие податоци?
☐ Дали SPORT VISION донесува одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци, кои имаат правни последици врз мене?
☐ Дали SPORT VISION врши пренос на моите личните податоци во трета земја или меѓународна организација?

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

*Барам да ми се обезбеди копија од моите лични податоци, согласно членот 19 став (3) од ЗЗЛП ☐

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на СРМ бр.42/2020)

Образец на Барање за пристап до лични податоци

Документи кои ги доставувам за потврда на мојот идентитет (види точка 3 од ова барање)

☐ _____

☐ _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е-маил адреса ☐

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____

Датум: _____

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Информации кои се доставуваат на субјектот на личните податоци	Опис
назив и седиште и контакт податоците (веб-страница, телефон, е-маил) на SPORT VISION	
контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци (име и презиме, е-маил, телефон)	
информација за целите на обработката за коишто личните податоци се наменети, како и правната основа за обработка	

информација за легитимните интереси што ги спроведува SPORT VISION или трето лице (доколку е применливо)	
информација за корисниците или категориите на корисници на личните податоци, доколку ги има	
информација за пренесување лични податоци во трета земја или меѓународна организација (доколку е применливо) - во случај на пренос на личните податоци согласно со членот 50 или членот 51 или членот 53 став (1) втор потстав од ЗЗЛП, да се наведат соодветните или прифатените заштитни мерки - информација за начинот на добивање на копија од соодветните или прифатените заштитни мерки или каде истите се достапни.	
информација за временскиот период за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа е невозможно, критериумите што се користат за одредување на тој период	
информација за постоењето на право да се бара пристап, исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци кои се однесуваат на субјектот на личните податоци, или право на приговор за обработката.	
информација за постоењето на право за повлекување на согласноста во секое време, без да се влијае на законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да биде повлечен	
информација за правото на поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните податоци согласно ЗЗЛП	

информација дали давањето на личните податоци е законска или договорна обврска или услов кој е потребен за склучување на договор, како и дали субјектот на личните податоци има обврска да ги даде личните податоци и можните последици ако овие податоци не бидат дадени	
информација за постоењето на автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи го и профилирањето	

Офицер за заштита на лични податоци	
Име и презиме: Контакт (е-маил, телефон):	Датум Click or tap to enter a date.
Потпис:	

